

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица

1. Се објавува Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 -724/2 Градоначалник  
10.02.2010 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 4.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02 ) и член 20 став 1 точка 32 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 5/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 10.02.2010 година, донесе

#### Статутарна Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Струмица

##### Член 1

Во Статутот на општина Струмица („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06 и 15/07) во член 35 зборовите „Комисија за полова рамноправност“ се заменуваат со зборовите „Комисија за еднакви можности“.

##### Член 2

Во глава V д) зборовите „Јавни трибини, анкети и предлози на граѓаните“ се менуваат и гласат:  
„Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата“

##### Член 3

По член 83 се додава нов член 83 а, што гласи:

##### „Член 83 – а

Градоначалникот и Советот на Општината по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во општината, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и

приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на општината.

Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на општината, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на општината одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник што го донесува Советот на општината по предлог на градоначалникот“.

##### Член 4

Оваа Статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Струмица“

Бр.07-724/1 Совет на општина Струмица  
10.02.2010 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица – пречистен текст ("Службен гласник на општина Струмица" бр. 5/06), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

#### Решение

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2010 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.02.2010 година.

Бр.08 -723/2 Градоначалник  
10.02.2010 год. на општина Струмица  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 5.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02), и член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Сл.